




TRAVEL AGENCY FERIJAL - KASIKOV

ВРЊАЧКА БАЊА

ХОТЕЛ SOLARIS RESORT *****



ХОТЕЛ SOLARIS RESORT *****	ПАКЕТ ЕСЕНСКИ ОДМОР 25.11-28.12.2017
	НВ
Пакет 3 дена/ 2 ноќи	110
Пакет 4 дена/ 3 ноќи	136
Пакет 5 дена/ 4 ноќи	157
Во цената е вклучено:	
<ul style="list-style-type: none">• сместување во апартман на база полупанисон• користење на спа центар (базен со солена вода, солена соба, саусна, парна бања, џакузи• анимација за деца• еден ден бесплатно рентање на велосипеди• поклон корпа овошје за добредојде• посета на винарија со дегустација на вино• интернет• паркинг	
Во цената не е вклучено:	
<ul style="list-style-type: none">• туристичка такса – 1.5 евро по лице од ден, деца од 7 – 14.99 год плаќаат 1 евро од ден	
Напомени:	
<ul style="list-style-type: none">• Деца до 6.99 год се сместуваат бесплатно• Деца од 7-11.99 год плаќаат 15 евра на НВ на ден• Трета возрастна особа сместена во апартман плаќа 25 евра на ВВ и 30 евра на НВ	

Цените се изразени во евра по лице за одредениот пакет


Цените се изразени во евра во денарска противвредност 1€ = 62 денари. Плаќањето е исклучиво во денари
Важат општите услови за патување на ТА Феријал Кашиков и СКТМ



TRAVEL AGENCY FERIJAL - KASIKOV

ВРЊАЧКА БАЊА

ХОТЕЛ **SOLARIS RESORT** *****



ХОТЕЛ SOLARIS RESORT *****	01.09-28.12.2017	
	ВВ	НВ
Еднокреветна соба	87	92
Двокреветна соба	55	59
Фамилијарна соба (мин. 3 лица)	47	52
Едноспален апартамент	58	62

Во цената е вклучено:

- ноќевање на база на одбраната услуга
- користење на спа центар (базен со солена вода, солена соба, саунска, парна бања, џакузи
- интернет
- паркинг

Во цената не е вклучено:

- туристичка такса – 1.5 евро по лице од ден, деца од 7 – 14.99 год плаќаат 1 евро од ден

Напомени:

- Деца до 6.99 год се сместуваат бесплатно
- Деца од 7-11.99 год плаќаат 13 евра од ден на ВВ и 15 евра на НВ
- Трета возрастна особа сместена во апартамент плаќа 25 евра на ВВ и 30 евра на НВ

Цените се изразени во евра по лице од ден

Цените се изразени во евра во денарска противредност 1€ = 62 денари. Плаќањето е исклучиво во денари
Важат општите услови за патување на ТА Феријал Кашиков и СКТМ